



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 5 декември 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефония: централа 650-153; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1010.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/78, 25/79, 54/79, 34/80, 41/80 и 61/80), во Списокот за стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот, кој е составен дел на таа одлука, во колона 3 се вршат следните измени:

„Тарифен број“	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на извозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на извозот
27.04	Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаглен, лигнит и тресет, агломериран или не; ретортен јаглен	LB	D

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 589
28 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

1011.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Одлуката за формирање на цените за одделни производи и услуги според условите на

пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/80) во точка 1 одредбата под е) од гранката 0115 — Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата), по редниот број 6 се додава реден број 7, кој гласи:

„7. велосипеди, mopеди и мотоцикли од сите видови, нивни делови и прибор;“.

2. Во точка 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот завод за цени може, на барање од организациите на здружен труд, да го скрати рокот од став 2 на оваа точка.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 590
27 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

1012.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за законодавство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ШТО СЕ ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Во Решението за утврдување на лицата што се делегирани во Сојузниот комитет за законодавство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/79, 19/80 и 61/80) во точка 1 во одделот под б) одредбата под 3 се менува и гласи:

„5) од Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска — Илија Бекиќ, секретар на Секретаријатот за законодавство на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1918
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
законодавство,
д-р Александар Фира, с. р.

1013.

Врз основа на член 42а став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ

1. Сертификати за квалитетот на семето на земјоделските растенија што се извезуваат издаваат следните организации на здружен труд за испитување на квалитетот на семето:

1) СОУР за истражување и развој пољопривреде „Србија“ — Белград, РО Институт за кукуруз, Земун Поље, Слободана Бајиќа бр. 1;

2) СОУР за истражување и развој пољопривреде „Србија“ — Белград, РО Завод за контролу пољопривредних производа „Топчидер“ — Белград, Теодора Драјзера бр. 11;

3) Пољопривредни факултет — Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство — Нови Сад, Максима Горког 30;

4) Факултет пољопривредних знаности — Загреб, ООУР Институт за оплеменување и производњу биља — Загреб, Марулиќев трг 5;

5) „Југоинспект“ — Загреб, ООУР „Агроконтрола“, лабораторија за испитување семена — Осиек, Кершованцева 6;

6) Кметиски институт Словеније — Љубљана, Хакетова 2;

7) Пољопривредни факултет — Сараево, Загребачка 18;

8) Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство — Скопје, Булевар „Југославија“ 66;

9) Биотехнички институт — Пеќ, Завод за ратарство — Пеќ, Маршала Тита 224.

2. Сертификати за квалитетот на семето на земјоделските растенија што се извезуваат во земјите членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) издаваат следните организации на здружен труд;

1) Пољопривредни факултет — Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство — Нови Сад, Максима Горког 30;

2) Факултет пољопривредних знаности — Загреб, ООУР Институт за оплеменување и производњу биља — Загреб, Марулиќев трг 5.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување на установи за издавање на сертификати за семе што се извезува („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/66 и 30/67).

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6384
13 октомври 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Милован Зидар, с.р.

1014.

Врз основа на член 42а став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ

1. Сертификати за квалитетот на садниот материјал на земјоделските растенија што се извезуваат издаваат следните организации на здружен труд:

а) за овошен и лозев саден материјал:

1) СОУР за истражување и развој пољопривреде „Србија“ — Белград, РО Институт за примена науке у пољопривреди — Белград, Кнеза Милоша 45;

2) СОУР за истражување и развој пољопривреде „Србија“ — Белград, РО Завод за контролу пољопривредних производа „Топчидер“ — Белград, Теодора Драјзера 11;

3) Кметиски институт Словеније — Љубљана, Хакетова 2;

4) Факултет пољопривредних знаности — Загреб, ООУР Институт за вокарство, виноградарство, винарство и вртларство — Загреб, Качиќева 9.

5) Институт за садранске културе и мелиорацију крпа — Сплит, Пут Дуилова 11;

6) Пољопривредни факултет — Нови Сад, ООУР Институт за виноградарство, вокарство и хортикултуру — Нови Сад, Вељка Влаховиќа 2;

7) Пољопривредни факултет — Сараево, Загребачка 18;

8) Биотехнички институт — Пеќ, Завод за вокарство и виноградарство — Пеќ, Маршала Тита 224;

б) за овошен саден материјал:

1) Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје, Првوماјска 5;

2) СОУР за истражување и развој пољопривреде „Србија“ — Белград, РО Институт за вокарство Чачак, Војводе Степе 9;

в) за лозев саден материјал:

1) СОУР за истражување и развој пољопривреде „Медина“ — Ниш, Колонија ЕИ 6;

2) Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Институт за лозарство и винарство Скопје, улица Но-тамају-Кучевиште 66;

г) за саден материјал на хмељ:

1) Институт за хмељарство и пивоварство — Жалец, Жалскега Табора 2.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6385
13 октомври 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Милован Зидар, с.р.

1015.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА АМБАЛАЖА

Член 1

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Обележување на амбалажата.
Ознаки за ракување, чување, складирање и употреба на производите. — JUS D.FO.010

2) Обележување на амбалажата.
Ознаки за ракување, складирање, транспорт и употреба на опасни производи — — — — — JUS D.FO.011

донесени со Решението за југословенските стандарди за обележување на амбалажа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/75).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-16666/1

21 октомври 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1016.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЈАЖИЊА ЗА ИЗВОЗНИ ПОСТРОЈКИ ВО РУДАРСТВОТО

1. Во Наредбата за задолжително атестирање на јажиња за извозни постројки во рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/80 во точка 2 во одредбата под 10 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а одредбата под 11 се брише.

2. Во точка 3 во одредбата под 5 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а одредбата под 6 се брише.

3. Во точка 4 одредбата под 3 се брише.

Досегашните одредби под 4 до 8 стануваат одредби под 3 до 7.

4. Точка 15 се менува и гласи:

„Оваа наредба се применува од 1 мај 1981 година.“

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17070/1

28 октомври 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1017.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРЕФАБРИКУВАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД КЕЛИЕСТ БЕТОН

1. На задолжителното атестирање подлежат следните префабрикувани елементи од келиест бетон:

1) армирани сидни плочи;

2) армирани кровни и меѓукатни плочи.

2. На испитување подлежат следните карактеристики на квалитетот на префабрикуваните елементи од келиест бетон, и тоа:

1) димензии;

2) волуменска маса;

3) притисна цврстина;

4) линеарна деформација;

5) фактор на сигурноста;

6) уклон;

7) Цврстина на заварувањето;

8) ефикасност на заштитата на арматурата против корозија.

3. Карактеристиките на квалитетот на префабрикуваните елементи од келиест бетон од точка 1 на оваа наредба се утврдени со следните југословенски стандарди, и тоа со:

1) југословенскиот стандард JUS U.N1.300 — Келиест бетон. Производство, примена и испитување на префабрикувани елементи од тасбетон и пенобетон. Основни одредби;

2) југословенскиот стандард JUS U.N1.302 — Келиест бетон. Армирани кровни и меѓукатни плочи од тасбетон и пенобетон;

3) југословенскиот стандард JUS U.N1.304 — Келиест бетон. Армирани сидни плочи од тасбетон и пенобетон.

4. Испитувањето на карактеристиките на квалитетот на префабрикуваните елементи од келиест бетон од точка 2 на оваа наредба се врши со примена на методите утврдени со следните југословенски стандарди, и тоа со:

1) југословенскиот стандард JUS U.N1.300 — Келиест бетон. Производство, примена и испитување на префабрикувани елементи од тасбетон и пенобетон. Основни одредби;

2) југословенскиот стандард JUS U.N1.302 — Келиест бетон. Армирани кровни и меѓукатни плочи од тасбетон и пенобетон;

3) југословенскиот стандард JUS U.N1.304 — Келиест бетон. Армирани сидни плочи од гасбетон и пенобетон;

4) југословенскиот стандард JUS U.N1.310 — Келиест бетон. Заштита на арматурата против корозија.

5. Постапката на атестирањето на префабрикуваните елементи од Келиест бетон се врши според југословенскиот стандард JUS A.K2.003 — Постапки на испитување за атестирање и знак на квалитетот. Постапка III — Испитување на типот на производите кое опфаќа контролно испитување на производите од производството.

6. Постапката за испитување на типот на префабрикуваните елементи од Келиест бетон од точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин:

1) земање на извадоци за испитување на типот на префабрикуваните елементи од Келиест бетон од точка 1 на оваа наредба врши организација овластена за атестирање по свој избор. За земање на извадоци се составува записник кој ги содржи податоците за: фирмата, односно називот на производителот, називот и бројот на извадоците, ознаката на извадоците и местото и датумот на земањето на извадоците. Записникот го потпишуваат претставниците на производителот и на организацијата овластена за атестирање;

2) организацијата овластена за атестирање врши испитување на сите пронајдени карактеристики од точка 2 на оваа наредба според методите за испитување од точка 4 на оваа наредба. При тоа не се испитува уклонот на армираните сидни плочи;

3) ако со испитувањата се утврди дека резултатите одговараат на вредностите во југословенските стандарди наведени во точка 3 на оваа наредба, организацијата овластена за атестирање издава атест за типот на префабрикуваните елементи од Келиест бетон од точка 1 на оваа наредба чија важност е шест месеци.

7. Производителот може да врши измени во процесот на производството се додека тие не влијаат врз сообразноста на префабрикуваните елементи од Келиест бетон со атестираниот тип. Промените на конструкцијата, на производствената постапка и на материјалите, што влијаат врз сообразноста на префабрикуваните елементи од Келиест бетон со атестираниот тип, мораат да ѝ се пријават на организацијата овластена за атестирање, и префабрикуваните елементи од Келиест бетон повторно да се атестираат.

8. Контрола на сообразноста на префабрикуваните елементи од Келиест бетон од натамошното производство со атестираниот тип се врши секои шест месеци на следниот начин:

а) армирани сидни плочи: организацијата овластена за атестирање зема, според својот избор, три извадоци од секој вид армирани сидни плочи и ги испитува следните карактеристики:

- 1) димензиите на плочите;
- 2) притисната цврстина;
- 3) факторот на сигурноста;
- 4) волуменската маса.

б) армирани кровни и меѓукатни плочи: организацијата овластена за атестирање зема, според својот избор, по три извадоци од секое декларирапо оптоварување на армираните кровни и меѓукатни плочи. При тоа на два извадока се испитуваат следните карактеристики:

- 1) димензиите на плочите;
- 2) притисната цврстина;
- 3) волуменската маса;
- 4) факторот на сигурноста;
- 5) краткотрајниот уклон.

На третиот извадок се врши испитување на уклонот при трајно оптоварување;

в) истовремено со постапките опишани под а) и б) на оваа точка, со 45 епрувети (се земаат по 15 епрувети за испитување на секоја карактеристика) организацијата овластена за атестирање врши испитување на следните карактеристики за армирани сидни плочи и армирани кровни и меѓукатни плочи:

- 1) линеарни деформации;
- 2) носивоста на заварениот спој;
- 3) ефикасноста на заштитата против корозија.

Извадоците за испитување на карактеристиките под в) под 1 до 3 на став 1 од оваа точка мораат да бидат земени од секој вид армирани сидни и армирани кровни и меѓукатни плочи.

9. Префабрикуваните елементи од Келиест бетон од точка 1 на оваа наредба сообразни се со атестираниот тип ако:

а) резултатите на испитувањето на факторот на сигурноста, на уклонот и на ефикасноста на заштитата против корозијата им одговараат на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба;

б) резултатите на шест последователни испитувања на другите карактеристики од точка 8 на оваа наредба им одговараат на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 на оваа наредба, или ако од шест резултати на последователните испитувања еден од резултатите не им одговара на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 на оваа наредба.

10. Ако со испитувањата според постапката од точка 8 на оваа наредба се утврди дека префабрикуваните елементи од Келиест бетон од натамошното производство се сообразни со атестираниот тип, организацијата овластена за атестирање ја продолжува важноста на атестот за типот за следните шест месеци, што го назначува во извештајот за извршените испитувања.

11. Ако производителот при своите секојдневни контролни испитувања утврди дека резултатите на испитувањето не им одговараат на вредностите определени во југословенските стандарди наведени во точка 3 на оваа наредба, ќе ја извести за тоа организацијата овластена за атестирање што издава атест за типот, таквите префабрикувани елементи од Келиест бетон повторно да ги изложи на атестирање.

12. Организацијата овластена за атестирање кон атестот приложува извештај за испитувањето. Првиот примерок на атестот и извештајот за испитувањето на префабрикуваните елементи од Келиест бетон од точка 1 на оваа наредба, организацијата овластена за атестирање му го доставува на нарачувачот, вториот — на Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува за себе.

13. Атестот и извештајот за испитувањето се издава на образецот на Сојузниот завод за стандардизација.

14. Извештајот за испитувањето содржи податоци за:

- 1) производот;
- 2) производителот;
- 3) периодот во кој е вршено испитувањето;
- 4) југословенските стандарди според кои е вршено испитувањето;
- 5) резултатите на испитувањето;
- 6) рокот на важењето на атестот за типот и бројот на атестот;
- 7) местото и датумот на издавањето на извештајот за испитувањето.

Заглавјето на извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка содржи: фирма, односно назив и седиште на организацијата овластена за атестирање, број на решението за овластувањето и датум на издавањето на решението.

Извештајот за испитување мора да биде заверен со потпис на овластен работник на организацијата овластена за атестирање и со нејзин печат.

15. Организацијата овластена за атестирање ги чува атестот и извештајот за испитувањето најмалку три години од денот на нивното издавање.

16. Префабрикуваните елементи од Келиест бетон за кои е издаден атест, производителот мора да ги означат со атестен знак.

Атестниот знак мора да содржи две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки (U.N.) се однесуваат на групата и подгрупата на југословенските стандарди на кои им припаѓаат префабрикуваните елементи од Келиест бетон од точка 1 на оваа наредба, а бројните ознаки се однесуваат на шифрата на овластената организација за атестирање.

Означувањето со атестниот знак се врши со жиг, со налепница или со вртнување, при што големината B од точка 5 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79) изнесува 50 mm.

17. За атестирањето на префабрикуваните елементи од Келиест бетон од точка 1 на оваа наредба може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на спремност и стручните квалификации на работниците ги исполнува следните услови, и тоа:

а) располага со подолу наведената опрема, и тоа:

1) со преса за испитување на притисната цврстина до 20 t;

2) со апарат за мерење на линеарната деформација;

3) со клима-уред за испитување на заштитата на арматурата против корозија;

4) со преса за испитување на коефициентот на сигурноста;

5) со киналка за испитување на варови;

6) со пила за режење на извадоци во сува состојба;

7) со вага со носивост од 1000, 20 и 1 g;

8) со сушилница до 220°C;

9) со микрометар за мерење на уклон;

10) со простор за одлежување на извадоците.

За целокупната опрема за испитување се водат картички за техничка евиденција што содржат податоци за:

1) називот на инструментот, односно уредот;

2) фирмата, односно називот на производителот, и типската ознака;

3) серискиот број и годината на производството;

4) датумот на приемот и активирањето;

5) уверението за исправноста на инструментот односно уредот;

6) датумот на последното баждачење и периодот на баждачењето;

7) поправките.

б) на работите на атестирането организацијата на здружен труд мора да има работници од следните квалификации, и тоа:

1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето на префабрикуваните елементи од Келиест бетон — дипломиран инженер по градежништво или дипломиран инженер по технологија со десет години работно искуство на работите на испитувањето на градежен материјал;

2) ако се во прашање стручни работници:

— дипломиран инженер по градежништво со пет години работно искуство на работите на испитувањето на градежни материјали;

— двајца техничари од градежна, хемиска или индустриска струка;

— двајца лаборанти од градежна, хемиска или индустриска струка.

18. Оваа наредба влегува во сила на 1 јули 1981 година.

Бр. 21-31-17602/1

1 ноември 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

1018.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТ

За атестирање цемент во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на цементот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/80), овластени се следните организации на здружен труд, и тоа:

1) Основна организација на здружен труд Институт за материале, Љубљана, Димичева 12, со неограничена супсидијарна одговорност во состав на Работната организација Завод за разискување материјала на конструкциј, Љубљана, со неограничена солидарна одговорност. Љубљана, Димичева 12 — за сите видови цемент од Наредбата за задолжително атестирање на цементот;

2) Основна организација на здружен труд Центар за технологију бетона, Белград, Булевар Војводе Мишиќа 43, со ограничена супсидијарна одговорност во состав на Работната организација Институт за испитување материјала СР Србије, Белград, Булевар Војводе Мишиќа 43, со неограничена солидарна одговорност — за сите видови цемент од Наредбата за задолжително атестирање на цементот;

3) Основна организација на здружен труд Факултет граѓевинских знаности, Загреб, Јанка Раквица 1, со неограничена супсидијарна одговорност во состав на Работната организација Граѓевински институт Загреб, Јанка Раквица 1, со неограничена солидарна одговорност — за сите видови цемент од Наредбата за задолжително атестирање на цементот;

4) Основна организација на здружен труд „Немија, нафта и граѓевински материјали“, Загреб, Прeradовиќева 31а, со ограничена супсидијарна одговорност во состав на Работната организација „Југосленипетек Загреб“ — контрола квалитете и квантитете, Загреб, Прeradовиќева 31а, со неограничена солидарна одговорност — за цемента од увоз.

Бр. 21-31-17060/1

3 ноември 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

1019.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОКИЛИ, ВАЛЈАЦИ, ТРНОВИ, ЛЕАНИ ПЛОЧИ, МЕТАЛУРШКИ ЛИВ И ЛЕАНИ ЛОНЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 јули 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за кокли, валјаци, трнови, леани плочи, металуршки лив и леани лонци, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 7713 од 20 ноември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: РО Железара Илџици — Илџици, Железара Шторе — Шторе и Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Рударско-металуршки комбинат Зеница — Зеница, Железара Јесенице — Јесенице, Железара Шторе — Шторе, Железара Равне — Равне, Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак, Железара „Борис Кидрич“ — Никшиќ, Металуршки комбинат Смедерево — Смедерево и Рудница и железарница „Скопје“ — Скопје.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за извонредни заслуги во повеќегодишното развивање на стопанството и научно-техничката соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Чехословачка Социјалистичка Република

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Jondrih Zahradnik, потпретседател на Владата на Чехословачка Социјалистичка Република.

Бр. 51
8 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетица Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето на културната и научната соработка и во јакнењето на пријателството помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Ирска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

John De Gourcy Ireland.

Бр. 52
15 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетица Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и воени особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетари: Цвијик Душана Жарко, Галовиќ Драгутина Миленко, Омеровиќ Раме Мурадиџ;
војник: Тополовчан Андрија Милан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничката должност и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци на ШРО — водници: Бачиловиќ Дебросавла Власта, Булиќ Мешана Мирсад, Крајновиќ Илије Владо, Наѓ Иштвана Карољ;

десетари: Буковац Николе Драган, Дејковски Сокола Андрија, Јанковиќ Милосава Драгослав, Кланчанин Анте Среќко, Мрѓан Витомира Душан, Симиќ Васе Слободан;

разводник Кузмановиќ Милосавана Живорад;

војници: Ангелов Ристе Кирчо, Бањац Благоја Саво, Божиќ Рада Милан, Ђуриќ Душана Гојко, Дувњак Луке Анто, Гинев Димитра Никола, Крстиќ Јордана Крста, Мартиновиќ Ивана Јосип, Османај Идриза Шефкет, Пејиќ Александра Мирослав, Пирагиќ Мурадифа Авдија, Радевиќ Вука Милосав, Селимановиќ Дервиша Хуснија, Силаџев Павла Стеван, Спиковиќ Стјепана Бранко, Срсиќ Ђуре Марјан, Стевановиќ Војислава Светомир;

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

резервен водник I класа Болиќ Јован Никола;

десетари: Дмитриќ Драгољуба Раде, Ђукановиќ Саве Ђорђија, Fanizzi Antona Sergio, Ковач Јожефа Ендре;

разводник Цвјетичанин Рада Милан;

војници: Џвртак Илије Винко, Хаџиќ Србислава Небојша;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци на ШРО — водници: Фошко Бранка Славко, Кончар Илије Милан;

десетари: Ковачиќ Душана Винко, Кочиќ Иван Дарко, Лончар Маријана Иван, Шакиќ Милорада Миленко;

војници: Меховиќ Зејнела Назим, Пантовиќ Гојка Горољуб, Смиљаниќ Првослава Мирко, Шарип Томе Иван;

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетари: Грбиќ Марка Миле, Крачковиќ Гаре Миомир, Љубез Виктор Желко, Раловиќ Петра Слободан, Силиќ Проспера Петар, Томиќ Миладина Радован, Висковиќ Нине Драган;

разводник Тешиќ Милана Будимир;

војник Недел Ѓиќ Миодрага Томислав;

морнари: Ѓиќ Душана Слободан, Поторичек Станка Дамјан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Амичи Мавиша Љутви, Бумбуловиќ Јонуза Идрис, Џемиќ Митра Александар, Дајчиќ Мариа Столико, Дујовиќ Милоша Милан, Голијанин Момира Миланко, Хоџман Предрага Миомир, Кахво Мухамеда Зоран, Капетановиќ Анте Мирослав, Кохновиќ Адена Авдија, Ковач Крунослава Марио, Кричак Радослава Миланко, Кујунџиќ Раме Салим, Левиќ Јусуфа Мустафа, Лукиќ Рајка Жарко, Марјановиќ Јаблана Жикица, Матовиќ Ђоске Бране, Милковиќ Мартина Иван, Митровиќ Милосава Бранко, Мркобрада Велимира Реља, Пејиќ Стјепана Иво, Поточки Иван Желко, Поват Јакова Смиљан, Ристиќ Живорада Зоран, Ристовски Раде Цане, Шандор Ференца Тибор, Шарковиќ Ивана Матија, Темниќ Богдана Златомир, Умек Јожефа Брех, Видаковиќ Вељка Мирко, Витори Миле Дамир, Зеќ Драгутина Балтер;

разводници: Антониќ Драге Милан, Бибиќ Саве Бранко, Букеар Мује Ферид, Џириќ Луке Иван, Додиќ Боре Владо, Фехриќ Смаила Халид, Фринчиќ Стјепана Среќко, Хмслак Саве Војко, Катаров Фирката Ристо, Књегиниќ Петка Слободан, Милиќ Милана Мирослав, Мура Андриша Ђеѓи, Мушиќ Ибрахима Рифет, Ристиќ Петка Драган, Стојановиќ Душана Милорад, Стојчевски Душана Пецо, Субашиќ Фадила Сулејман, Шмигоц Јожефа Јоже, Шпорчиќ Матије Виктор, Топар Адреса Јожеф, Турбиќ Стјепана Марјан, Вукосваљев Радивоја Коста, Живковиќ Ђорђа Јован;

војници: Гојковиќ Душана Ђорђе, Имери Мемета Ибраим, Калкан Салка Назиф, Кљајиќ Стојана Родољуб, Мужевиќ Мате Миланко, Шмигоц Јожефа Вивко;

морнари: Ајдини Муслија Ајдин, Андријаниќ Предрага Драгослав, Ботички Ивана Иван, Кабашај Небна Сејди, Костадиновиќ Костадина Цветомир Петровиќ Душана Анђелко, Шаин Триве Милорад, Тоболка Иштвана Иштван, Враговиќ Станка Желко, Зеџири Аедуља Адем;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Благојевиќ Благоте Милутин, Јаха Јахира Несат, Палдриќ Саве Бранко, Ристиќ Марка Милан;

разводници: Барукиќ Ивана Јозо, Костиќ Радисава Љубомир, Радиќ Јована Миодраг, Васев Евола Спас, Вучелиќ Светислава Миодраг;

војници: Банковиќ Борисава Драган, Бојовиќ Бранка Владимир, Булатовиќ Борислава Радоси, Чабела Августа Жарко, Тириќ Растка Ђорђе, Дежмар Алојза Владо, Гашиќ Бранка Драгутин, Јаковљевиќ Милована Милосав, Јанковиќ Милоја Радоје, Јововиќ Милуна Милорад, Кишиќ Беѓама Ђерсем, Княвалд Александра Звонимир, Липиќ Мехмед Мурат, Мађуни Абаса Али, Медењак Мартина Здравко, Милутиновиќ Десимира Драган, Нишовиќ Војина Раде, Османи Џемалиа Љушку, Ристивојевиќ

Милека Славомир, Смодиш Мина Мирко, Шоковић
Векослава Драгутин;

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно
војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомец — водник I класа Савић Драгослава
Слободан;

питомец — помлад водник Сејдовић Шериша
Шевћет;

питомец — десетар Хаџија Људевита Мирко;

војник: Шкуљ Мехмеда Есад;

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и
за покажување на старешински и војнички особини
кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

питомци — помлади водници: Костић Младена
Жива, Наневски Бориса Слободан;

питомци — десетари: Бузацић Јована Петар,
Марков Илије Јане, Синани Туше Шевћет;

питомци — разводници: Константин Војислава
Андреја, Павловић Јована Славиша;

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничката должност и за примерно вој-
ничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци — помлади водници: Делић Славка Ми-
лан, Голубовић Томислава Горан, Вељановски Славе
Стево.

Бр 53
22 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Џиетиј Мијатовиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат:

— за учество и заслуги во ослободителната вој-
на на народите и народностите на Југославија и за

искажана храброст во борбата против фашистич-
киот окупатор и домашните издајници

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Grenz Jožef;

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Dobrovolska Jan Katarzyna, Grenz Jožef;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Dobrovolska Jan Katarzyna.

Бр. 55
22 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Џиетиј Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
1010. Одлука за измена на Одлуката за опре- делување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1929
1011. Одлука за дополненија на Одлуката за формирање на цените на одделни про- изводи и услуги според условите на па- зарот — — — — —	1920
1012. Решение за измена на Решението за ут- врдување на лицата што се делегирани во Сојузниот комитет за законодавство	1929
1013. Решение за определување на организа- циите на здружен труд за издавање на сертификати за квалитетот на семето на земјоделските растенија што се извезу- ваат — — — — —	1930
1014. Решение за определување на организа- циите на здружен труд за издавање на сертификати за квалитетот на садниот материјал на земјоделските растенија што се извезуваат — — — — —	1930
1015. Правилник за престанок на важењето на југословенските стандарди за обеле- жување на амбалажа — — — — —	1931
1016. Наредба за измени на Наредбата за за- должително атестирање на јажиња за извозни постројки во рударството — — — — —	1931
1017. Наредба за задолжително атестирање на префабрикуваните елементи од Келиест бетон — — — — —	1931
1018. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на цемент	1933
1019. Спогодба за промена на затечените цени за кокили, валјаци, трнови, леани плочи, металуршки лив и леани лонци — — — — —	1934
Одликувања — — — — —	1934

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Фе-
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. фах 226. — Директор и главен и
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавач
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.

9/001 SKOPJE 2-PRF